

# ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

## ОПШТИ ПОДАТОЦИ

|                    |   |
|--------------------|---|
| Назив              | Јавно Сообраќајно Претпријатие СКОПЈЕ   |
| Скратен назив      | ЈСП " СКОПЈЕ "  |
| Правна форма       | Јавно претпријатие  |
| Статус             | Јавно Сообраќајно Претпријатие со Одлука бр. 4593/1 од 05.12. 1989 год. донесена од Собрание на Град Скопје             |
| Основано           | Од Извршен Народен Одбор на Град Скопје со Решение број 18376 од 11.07.1947 година                                      |
| Регистрирано       | На 17.01.1948 година со назив Градско Автобуско Сообраќајно Претпријатие Скопје   |
| Функционира        | На територијата на Град Скопје со приградските населби  |
| Седиште            | Скопје  |
| Адреса             | Булевар " Александар Македонски " број 10   |
| Раководење         | Управен одбор , Надзорен одбор , Директор   |
| Избор на УО и НО   | Совет на Град Скопје  |
| Избор на директор  | Градоначалник на Град Скопје  |
| Делокруг на работа | Јавен градски и приградски превоз на патници  |
| Финансирање        | Приход од превоз на патници , субвенции од Градот , донации   |
| Ден на ЈСП         | 17-ти Јануари   |
| Директор на ЈСП    | Кристијан Чушков  |
| Управен одбор      |   |
| Претседател        | Борче Божиновски<br>Антонио Зврцинов<br>Марија Митановска<br>Василка Стефановска<br>Филип Торбаков<br>Давид Геровски    |
| Членови            | Благоја Симоновски<br>Дина Спиrowsка<br>Соња Зафировска<br>Ахмед Ламалари<br>Зуер Реџеми<br>Риза Јонузи<br>Ваљон Салиху |
| Надзорен одбор     |   |
| Претседател        | Сузана Делева   |
| Членови            | Нурин Нуредуни<br>Фатмир Алија<br>Дарко Георгиевски   |

**Сектор за финансиски работи**

- Одделение за финансии
- Одделение за пресметка на плати
- Одделение за сметководство
- Одделение за складирање

**Сектор за правни и општи работи**

- Одделение за правни работи
- Одделение за општи работи
- Одделение за обезбедување и ппз
- Одделение за безбедност и здравје при работа и заштита на животна средина

**Сектор за информатичка поддршка**

- Одделение за софтвер
- Одделение за информатички технологии и развој
- Одделение за техничко поддржување

**Сектор за јавни набавки**

- Одделение за планирање и спроведување на јавните набавки
- Одделение за реализација на набавки

**Сектор за инфраструктура**

- Одделение за управување со останати инфраструктури и единици
- Одделение за одржување на Панорамско тркало
- Одделение за управување и одржување на жичара и Милениумски крст

**Сектор за продажба и маркетинг**

- Одделение за маркетинг
- Одделение за продажба

**Сектор за контрола**

- Одделение за техничка поддршка на контролори
- Одделение за контрола на билети ( смарт картички )

**Самостојни одделенија**

- Одделение за управување со човечки ресурси
- Одделение за внатрешна ревизија
- Одделение за внатрешна контрола

## **МИСИЈА**

*Мисија на ЈСП СКОПЈЕ е сигурно, стабилно и достапно во простор и време вршење на превозна услуга на целокупното локално население и на посетителите на градот Скопје и приградските населби под економски најповолни и еколошки прифатливи услови.*

## **ВИЗИЈА**

*ЈСП СКОПЈЕ како високо организирана сообраќајно-техничка и економско-управна целина со широка општествена и корпоративна одговорност која ги обединува сите видови на јавен транспорт во Градот, во единствен, ефикасен, висококвалитетен и професионален јавен сервис насочен кон задоволување на потребите на граѓаните и напредокот на националната економија и општеството во целина.*

обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временни разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните временни разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните временни разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

### Материјални средства (недвижности, постројки и опрема)

Материјалните средства на Претпријатието се состојат од земјиште, градежни објекти, опрема, возила и инвестиции во тек.

Материјалните средства на Претпријатието иницијално се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на материјалното средство (недвижности, постројки и опрема) се состои од набавна цена со вклучени царини и даноци кои не се одбиваат, по намалување за износите за трговски попусти и работи и сите други трошоци кои се потребни да се доведе средството во сегашната локација и состојба за да биде spremно за користење онака како што тоа го бара раководството на Претпријатието.

Земјиштето се признава по набавна вредност. Во согласност со домашната регулатива истото не е предмет на депрецијација. Претпријатието не е сопственик на земјиштето туку е негов корисник. Правото на користење е запишано во имотен лист. Правен сопственик на земјиштето е Република Македонија. До момент на регулирање на правната сопственост, земјиштето има третман на државна поддршка (МСС 20) и неговата вредност се утврдува со капитален пристап.

Опремата и возилата се признаваат по набавна вредност во која е вклучена цена на набавка, даноци кои не се одбиваат и други трошоци потребни средството да се доведе до посакуваната локација и состојба неопходна за извршување на оперативните цели.

Книговодствената вредност на средствата е предмет на редовна опсервација за можни оштетувања, особено кога одредени настани укажуваат дека книговодствената вредност не може да се надомести. Доколку вакви показатели постојат и книговодствената вредност е поголема од проценетата надоместлива вредност, вредноста на средството се намалува до износот на надоместливата вредност.

Депрецијацијата се пресметува со користење на праволиниска метода по стапки кои го отсликуваат употребниот век на користење на средствата.

Основните стапки на депрецијација се:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Згради          | 1% - 10% |
| Компјутери      | 25%      |
| Опрема и возила | 5%-25%   |

На средствата книжени на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува депрецијација.

Во рамките на недвижностите, постројките и опремата се евидентирани средства од државни поддршки.

Покрај тоа, Претпријатието се јавува како оснивач на субсидијарно друштво ЈСП Турс ЈСП Скопје ДООЕЛ-Скопје.

#### **Државни поддршки**

Претпријатието добива државни поддршки во вид на материјални средства, залихи и парични средства. Сметководствениот третман на овие средства е во согласност со МСС 20-Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, со примена на приходниот пристап. За приходниот пристап е основно дека државните поддршки треба да бидат признати во добивката или загубата на систематска основа во периоди во кои се признаваат како расход поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Државните поддршки во форма на залихи и парични средства се признаваат целосно како приход во Билансот на сеопфатна добивка, освен доколку се разграничуваат за наредни периоди. Земјиштето е државна поддршка која е признато со капитален пристап.

#### **Сметководствен принцип на континуитет**

Финансиските извештаи на Претпријатието се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2020 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

#### **Корекција на грешка**

Претпријатието врши корекција на грешки / промени на сметководствени политики во согласност со МСС 8- Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки.

#### **Вложување во недвижности**

Во согласност со МСС 40 - Вложување во недвижности, Претпријатието дел од објекти и опрема дава под наем и остварува приход од наем.

Вложувањето во недвижности се евидентира во моментот кога станува очигледно дека Претпријатието од средството ќе се стекне со идни финансиски користи што нему му припаѓаат, односно за зголемување на капиталот или двете. Првично, вложувањето во недвижности се признава според нивната набавна вредност. После иницијалното признавање, последователните трошоци можат да се капитализираат во вложувањето во недвижност единствено доколку се очекува зголемување на идните користи. Сите останати последователни трошоци се евидентираат како трошок за периодот.

Претпријатието како своја сметководствена политика го применува моделот на набавна вредност.

Вложувањата во недвижности се депрецираат по стапка од 2,5% годишно. Депрецијацијата се пресметува праволиниски и го рефлектира корисниот век на употреба на недвижноста.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**На 31 декември 2020**  
**(Во Денари)**

|  |  |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|
| Приходи од продажба на услуги  |  | 943.915.993            | 1,334,704,777          |
| Приходи од донации и субвенции (државни поддршки)                        |  | 714.267.876            | 351,158,337            |
| Останати приходи   |  | 205.574.765            | 101,458,069            |
| <b>Вкупно оперативни приходи</b>   |  | <b>1.678.741.344</b>   | <b>1,787,321,183</b>   |
| <b>Трошоци</b>   |  |                        |                        |
| Трошоци за материјали ,енергија,резервни делови, отпис на ситен инвентар |  | (248.212.071)          | (507,230,260)          |
| Трошоци за услуги  |  | (203.242.522)          | (523,652,513)          |
| Амортизација и депрецијација   |  | (160.513.364)          | (103,875,971)          |
| Трошоци за вработените   |  |                        | (599,171,665)          |
| Останати оперативни трошоци  |  | (506.012.871)          | (64,484,196)           |
| Финансиски трошоци-нето  |  | (15.004.589)           | (5,785,257)            |
| <b>Вкупно оперативни трошоци</b>   |  | <b>(1.537.586.965)</b> | <b>(1,804,199,862)</b> |
| <b>Добивка пред оданочување</b>  |  | <b>127.133.380</b>     |                        |
| Данок на добивка   |  | 13.665.387             |                        |
| <b>Добивка по оданочување</b>  |  | <b>113.467.993</b>     |                        |
| Загуба од редовното работење   |  |                        | (16,878,679)           |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината</b>                     |  |                        | <b>(16,878,679)</b>    |

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**Година што завршува на 31 декември 2020**  
**(Во Денари)**

31.12.2020

31.12.2019

|   |  |               |               |
|---|--|---------------|---------------|
| Парични текови од деловни активности  |  |               |               |
| Добивка пред оданочување  |  | 127.133.380   |               |
| Загуба од редовното работење  |  |               | (16,878,679)  |
| Усогласување за:  |  |               |               |
| Амортизација и депресијација  |  | 160.513.364   | 103,875,971   |
| Отпис на побарувања   |  | 10.241        | 4,524,251     |
| (Приход)/трошок од вишоци (нето од кусоци)  |  | (608.330)     | (1,754,417)   |
| (Приход)/расходи од камати-нето   |  |               | (5,164,221)   |
| Одложен приход  |  | (108.295.259) | (438,938,538) |
| Вредносно усогласување на подружница  |  |               | 440,352       |
| Намалување/ (зголемување) на побарувања од купувачи                                   |  | 11.474.223    | 3,999,571     |
| Намалување / (зголемување) на залихи  |  | (6.093.078)   | (3,612,806)   |
| Зголемување/ (намалување) на обврски кон добавувачи                                   |  | (208.433.850) | 107,239,450   |
| Нето парични средства од деловни активности   |  |               | (246,269,066) |
| Парични текови од инвестициони активности   |  |               |               |
| Набавка на материјални и нематеријални средства                                       |  | 709.166.171   | (36,249,978)  |
| Продажба на основни средства  |  |               | -             |
| Камата  |  |               | -             |
| Нето парични средства користени за инвестициони активности                            |  | 709.166.171   | (36,249,978)  |
| Парични текови од финансиски активности   |  | (27.176.128)  |               |
| Прилив од зголемување на капитал  |  |               | -             |
| Прилив од субвенции   |  | 714.267.876   | 351,158,337   |
| Нето парични средства користени за финансиски активности                              |  | 714.267.876   | 351,158,337   |
| Нето зголемување / (намалување) на парични средства и еквиваленти на парични средства |  | (686.848.045) | (68,639,293)  |
| Парични средства и еквиваленти на парични средства на почеток на годината             |  | 286.690.293   |               |

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

|   | Тековна година    |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Побарувања од купувачи во земјата         | 36.524.801        | 47.999.024        |
| Побарувања од купувачи во странство       |                   |                   |
| Застарени, сомнителни и спорни побарувања | 39.285.365        | 41.808.523        |
| Вредносно усогласување на побарувања      | -39.285.365       | -41.808.523       |
| <b>Вкупно:</b>                            | <b>36.524.801</b> | <b>47.999.024</b> |

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

|                                       | Тековна година    | Претходна година   |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Парични средства на денарски сметки   | 60.348.959        | 274.074.550        |
| Парични средства во денарска благајна | 12.571.501        | 12.615.743         |
| Девизна сметка                        |                   | /                  |
| Девизна благајна                      |                   |                    |
| <b>Вкупно:</b>                        | <b>72.876.460</b> | <b>286.690.293</b> |

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

|  | Тековна година    | Претходна година  |
|--|-------------------|-------------------|
| Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | 50.212.281        | 28.692.732        |
| Краткорочни обврски во земјата за ДДВ                          |                   |                   |
| <b>Вкупно:</b>   | <b>50.212.281</b> | <b>28.692.732</b> |

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

|                                  | Тековна година     | Претходна година     |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Приходи од продажба во земјата   | 919.842.641        | 1.335.870.500        |
| Приходи од продажба во странство |                    |                      |
| <b>Вкупно:</b>                   | <b>919.842.641</b> | <b>1.335.870.500</b> |



**ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ**

|                      | Во Денари                |                     |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
|                      | Годината што завршува на |                     |
|                      | 31 декември<br>2020      | 31 декември<br>2019 |
| Транспортни услуги   | 248.819.998              | 355.783.606         |
| Пошта, телефон и тн. | 65.315.255               | 10.483.969          |
| Надворешни услуги    | 113.492.771              | 123.192.896         |
| Комунални услуги     | 7.461.453                | 7.618.442           |
| Осигурување          | 14.020.724               | 14.160.116          |
| Банкарски услуги     | 6.143.556                | 2.029.094           |
| Останати услуги      | 1.092.101                | 2.001.563           |
|                      |                          |                     |
|                      | 456.345.858              | 515.269.686         |

**ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

|                              | Во Денари                |                     |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                              | Годината што завршува на |                     |
|                              | 31 декември<br>2020      | 31 декември<br>2019 |
| Бруто плати и надоместоци    | 614.916.902              | 608.095.303         |
| Трошоци за службени патувања | 196.473                  | 609.050             |
| Трошоци за УО и НО           | 1.937.796                | 1.808.906           |
|                              |                          |                     |
|                              | 617.051.171              | 610.513.259         |

**ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

Во Денари

Годината што завршува на  
31 декември 2020      31 декември 2019

|  | 31 декември 2020  | 31 декември 2019   |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Вложување во подружница (субсидијар)</b>      |                   |                    |
| - ЈСП Турс ЈСП Скопје ДООЕЛ Скопје               | 28.447.586        | 28.447.586         |
| - Вредносно усогласување                         | (28.447.586)      | (28.291.151)       |
| <b>Спогодба со Министерство за одбрана на РМ</b> | 83.297.225        | 110.312.489        |
|  | <b>83.297.225</b> | <b>110.468.924</b> |

Претпријатието е оснивач на подружницата (100% сопственост) ЈСП ТУРС ЈСП СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје. Се врши вредносно усогласување на вложувањето врз основ на неревидирана нето главнина на Подружницата.

Во 2015 година е склучена Спогодба со Министерството за одбрана на РМ, за побарување кое е рекласифицирано како долгорочно, со грејс период од 3 години и рок на плаќање од 7 години.

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ  
НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

Во Денари

Годината што завршува на  
31 декември 2020      31 декември 2019

|                                       | 31 декември 2020  | 31 декември 2019   |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Денарска жиро сметка                  | 27.834.233        | 51.598.254         |
| Посебна сметка-панорамско тркало      | 32.514.726        | 222.476.296        |
| Девизна сметка                        |                   | -                  |
| Парични средства во благајна – Денари | 12.571.501        | 12.615.743         |
| Парични средства во благајна-девизи   |                   |                    |
|                                       | <b>72.924.603</b> | <b>286.690.293</b> |

31.12. 2020 година

(во денари)

**Биланс на состојба (Извештај за  
финансиската состојба)**

|                 |   | 2020                 | 2019                 |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>Средства</b> |   |                      |                      |
| 1               | Парични средства и парични еквиваленти            | 72,872,317           | 286,690,293          |
| 2               | Побарувања од купувачите (краткорочни побарувања) | 82,545,197           | 62,462,559           |
| 3               | Залихи  | 53,835,484           | 43,630,699           |
| 4               | Краткорочни финансиски средства                   | 27,110,547           | 27,114,976           |
| 5               | Други тековни средства (ABP)                      | 46,920,993           | 23,394,096           |
| 6               | <b>Тековни средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>       | <b>283,284,538</b>   | <b>443,292,623</b>   |
| 7               | Материјални средства и вложувања во недвижности   | 1,506,866,946        | 958,214,139          |
| 8               | Долгорочни финансиски средства                    | 83,297,225           | 110,468,924          |
| 9               | Нематеријални средства                            | 641,676              | 1,191,678            |
| 0               | Долгорочни побарувања                             | 0                    | 0                    |
| 1               | Други долгорочни средства                         | 0                    | 0                    |
| 2               | <b>Нетеквни средства (7 + 8 + 9 + 10 + 11)</b>    | <b>1,590,805,847</b> | <b>1,069,874,741</b> |
| 3               | <b>Вкупни средства (6 + 12)</b>                   | <b>1,874,090,385</b> | <b>1,513,167,364</b> |
| 4               | Вонбилансна актива                                | 11,719,007           | 11,719,007           |

01.01.- 31.12.

**Биланс на успех (Извештај за добивка и загуба)**

2020 година (во денари)

|  | <u>2020</u>          | <u>2019</u>          |
|--|----------------------|----------------------|
| 0 Приходи од продажба                        | 919,842,641          | 1,355,537,714        |
| 1 Останати оперативни приходи                | 758,604,889          | 420,682,768          |
| 2 <b>Вкупно оперативни приходи (30+31)</b>   | <b>1,678,741,344</b> | <b>1,776,220,482</b> |
| 3 Потрошени сировини и материјали            | 248,287,784          | 507,230,260          |
| 4 Трошоци за вработените                     | 616,679,868          | 599,171,665          |
| 5 Амортизација на материјални средства       | 160,513,364          | 103,875,971          |
| 6 Вредносно усогласување на тековни средства | 6,093,078            | 17,374,327           |
| 7 Набавна вредност на продадени стоки        | 0                    | 3,182                |
| 8 Останати оперативни расходи                | 506,012,871          | 570,759,200          |
| 9 <b>Вкупно оперативни расходи</b>           | <b>1,537,586,965</b> | <b>1,798,414,605</b> |
| 0 <b>Оперативна добивка (32 - 39)</b>        | <b>141,154,379</b>   | <b>-22,194,123</b>   |
| 1 Приходи од финансирање                     | 983,590              | 10,548,112           |
| 2 Расходи од финансирање                     | 15,004,589           | 5,785,257            |
| 3 <b>Добивка пред оданочување (39+40-41)</b> | <b>127,133,380</b>   | <b>-16,878,679</b>   |
| 4 Данок на добивка                           | 13,665,387           | 0                    |
| 5 <b>Нето добивка / загуба</b>               | <b>113,467,993</b>   | <b>-16,878,679</b>   |

(во денари)

**Извештај за промените во капиталот**

|   |   |
|---|---|
| 6 | Номиниран капитал                               |
| 7 | Нераспределена добивка на почетокот на периодот |
| 8 | Нето добивка/загуба за деловната година         |
| 9 | Резерви   |
| 0 | Ревалоризациони резерви                         |
| 1 | Дивиденда                                       |
| 2 | Усогласувања на задржаната добивка              |
| 3 | Нераспределена добивка на крајот на периодот    |
| 4 | Вкупно капитал                                  |

| 2020        | 2019         |
|-------------|--------------|
| 53,295,972  | 53,295,972   |
| 155,959,895 | -139,081,216 |
| 113,467,993 | 16,878,679   |
| 0           | 0            |
| 0           | 0            |
| 0           | 0            |
| 0           | 0            |
| 269,427,888 | -122,202,537 |
| 592,151,748 | -191,109,102 |

(во денари)

**Извештај за паричните текови**

|   |   |
|---|---|
| 2 | Нето добивка / загуба по оданочување            |
| 3 | Амортизација на материјални средства            |
| 4 | Вредносно усогласување на тековни средства      |
| 5 | Побарувања од купувачите                        |
| 6 | Залихи  |
| 7 | Збврски кон добавувачи                          |
| 8 | Останати усогласувања                           |
| 9 | Парични средства од оперативни активности       |
| 0 | Парични средства од инвестиции                  |
| 1 | Парични средства од финансиски активности       |
| 6 | Нето зголемување намалување на паричните текови |
| 7 | Парични средства на почетокот на периодот       |
| 8 | Парични средства на крајот на периодот          |

| 2020         | 2019        |
|--------------|-------------|
| 113,467,993  | -17,431,268 |
| 160,513,364  | 103,875,971 |
| -6,093,078   | 17,374,327  |
| -44,391,642  |             |
| -10,204,785  |             |
| -208,433,850 |             |
|              |             |
| 4,858,002    | 103,819,030 |
| 709,166,171  | 0           |
| -27,176,128  | 0           |
| 686,848,045  | 103,819,030 |
| 286,690,293  | 0           |
| 72,872,317   | 286,690,293 |